ЗАДАЧИ ОД СТРУКТУРИ ЗА ПОВТОРУВАЊЕ (ЦИКЛУСИ)

1. Да се пресмета сумата на првите n природни броеви, за дадено n од тастатура.

```
со користење на While
                                                        со користење на For
                                                                 #include <iostream>
 1
         #include <iostream>
                                                          2
                                                                 using namespace std;
 2
         using namespace std;
                                                          3
                                                                 int main ()
 3
         int main ()
 4
                                                          4
      □ {
             int n, b=1, s=0; //b-brojac, s-suma
                                                          5
                                                                     int n, b, s=0; //b-brojac, s-suma
 5
                                                                     cout << "Vnesi broj: ";
  6
             cout << "Vnesi broj: ";
                                                          6
                                                          7
             cin >> n;
                                                                     cin >> n;
 7
                                                          8
                                                                     for (b=1;b<=n;b++)
 8
             while (b<=n)
                                                          9
                                                                             s=s+b;
 9
      4 L
                                                         10
                                                                     cout << s;
10
                 s=s+b;
11
                 b=b+1;
                                                         11
                                                                     return 0;
                                                         12
12
                                                         13
13
             cout << s;
14
             return 0;
15
16
```

2. Да се испечатат сите парни природни броеви до n, n е даден од тастатура.

```
со користење на While
                                                        со користење на For
 1
         #include <iostream>
                                                         1
                                                                 #include <iostream
 2
         using namespace std;
                                                         2
                                                                 using namespace std;
 3
         int main ()
                                                         3
                                                                 int main ()
 4
                                                              □ {
                                                         4
 5
             int n, b=2; //b-brojac
                                                         5
                                                                     int n, b; //b-brojac
             cout << "Vnesi broj: ";
 6
                                                         6
                                                                     cout << "Vnesi broj: ";
 Z
             cin >> n;
                                                         7
                                                                     cin >> n;
             while (b<=n)
                                                         8
                                                                     for (b=2;b<=n;b=b+2)
 9
      9
                                                                         cout << b << endl;
10
                 cout << b << endl;
                                                        10
                                                                     return 0;
11
                 b=b+2;
                                                        11
12
13
             return 0;
        }
14
15
```

3. Да се пресмета сумата на реципрочните вредности на броевите до n. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$

```
со користење на While
                                                        со користење на For
 1
        #include <iostream>
                                                          1
                                                                 #include <iostream>
 2
        using namespace std;
                                                          2
                                                                 using namespace std;
 3
        int main ()
                                                          3
                                                                 int main ()
 4
      □ {
                                                          4
                                                               □ {
            float n,b=1,s=0;
 5
                                                          5
                                                                      float n,b,s=0;
            cout << "Vnesi broj: ";
 6
                                                          6
                                                                     cout << "Vnesi broj: ";
 7
            cin >> n;
                                                          7
                                                                     cin >> n;
 8
            while (b<=n)
                                                          8
                                                                      for (b=1;b<=n;b++)
 9
      9
                                                                           s = s + 1/b;
                s = s + 1/b;
10
                                                         10
                                                                     cout << s;
11
                b=b+1;
                                                         11
                                                                     return 0;
12
                                                         12
13
            cout << s;
                                                         13
14
            return 0;
15
        }
16
```

4. Да се определат и испечатат сите делители на бројот n.

```
со користење на For
со користење на While
        #include <iostream>
                                                           1
                                                                   #include <iostream>
 2
        using namespace std;
                                                           2
                                                                  using namespace std;
 3
                                                           3
                                                                  int main ()
        int main ()
 4
      □ {
                                                                □ {
                                                           4
 5
            int n,b=1;
                                                           5
                                                                       int n,b;
 6
            cout << "Vnesi broj: ";
                                                                       cout << "Vnesi broj: ";
                                                           6
 7
            cin >> n;
                                                           7
                                                                       cin >> n;
 8
            while (b<=n)
                                                           8
                                                                       for (b=1;b \le n;b++)
 9
                                                           9
                                                                10
                 if(n%b==0)
                                                          10
                                                                           if(n%b==0)
11
                                                          11
                                                                               cout << b << endl;
12
                         cout << b << endl;
                                                          12
13
                         b=b+1;
                                                          13
                                                                       return 0;
14
                                                          14
15
16
                     b=b+1;
17
18
             return 0;
19
20
```

5. Да се утврди дали природниот број n е прост. Во претходната задача ги определувавме делителите на даден број. Ако бројот е прост - тој има само 2 делители (1 и самиот број). Овде ќе ги броиме делителите и ако тој број е 2 тогаш бројот е прост

```
со користење на While
                                                          со користење на For
                                                                   #include <iostream>
                                                            1
2
        using namespace std;
                                                            2
                                                                   using namespace std;
 3
        int main ()
                                                            3
                                                                   int main ()
     □ {
 4
                                                            4
                                                                 □ {
            int n, b=1, delitel=0;
 5
                                                            5
                                                                        int n,b, delitel=0;
            cout << "Vnesi broj: ";
 6
                                                                        cout << "Vnesi broj: ";
                                                            6
 7
            cin >> n;
                                                            7
                                                                        cin >> n;
 8
            while (b<=n)
                                                            8
                                                                        for (b=1;b<=n;b++)
9
      9
                                                                                   Τ
10
                 if(n%b==0)
                                                           10
                                                                            if(n%b==0)
11
                     delitel++;
                                                           11
                                                                                delitel++;
12
                b=b+1:
                                                           12
13
                                                           13
                                                                        if(delitel==2)
14
            if(delitel==2)
                                                           14
                                                                            cout <<"brojot e prost\n";
15
                cout <<"brojot e prost\n";</pre>
                                                           15
16
                                                                            cout <<"brojot ne e prost\n";</pre>
                                                           16
17
                cout <<"brojot ne e prost\n";</pre>
                                                           17
                                                                        return 0;
18
            return 0;
                                                           18
19
                                                           19
20
```

6. Да се напише програма која од корисникот ќе бара да внесе 9 броеви од тастатура. По внесувањето, треба да се испечати нивната средна вредност и колку се внесени позитивни а колку негативни броеви.

```
со користење на While
                                                        со користење на For
        #include <iostream>
                                                                 #include <iostream>
1
                                                                 using namespace std;
 2
        using namespace std;
 3
        int main ()
                                                          3
                                                                 int main ()
 4
     □ {
                                                          4
            int n, b=1, zbir=0, poz=0, neg=0;
 5
                                                          5
                                                                     int n, b, zbir=0, poz=0, neg=0;
            float sredna ;
 6
                                                          6
                                                                     float sredna
 7
            while (b<=9)
                                                                     for (b=1;b<=9;b=b+1)
 8
                                                              9
               cout << "Vnesi broj "<<b<< " : "<<endl;
                                                          9
                                                                         cout << "Vnesi broj "<<b<< " : "<<endl;
10
                cin >> n;
                                                        10
                                                                         cin >> n;
11
               zbir=zbir+n;
                                                        11
                                                                         zbir=zbir+n;
12
               if(n>=0)
                                                        12
                                                                         if(n>=0)
13
                   poz=poz+1;
                                                                             poz=poz+1;
                                                        13
14
                                                        14
                                                                         else
15
                   neg=neg+1;
                                                        15
                                                                              neg=neg+1;
16
               b=b+1;
17
                                                        16
                                                                  I sredna = zbir*1.0/9;
           sredna = zbir*1.0/9;
18
                                                        17
           cout << sredna<<endl;
19
                                                        18
                                                                     cout << sredna<<endl;
           cout << "Vnesovte "<<poz<<" pozitivni i ";
                                                                     cout << "Vnesovte "<<poz<<" pozitivni i ";
                                                        19
21
            cout <<neg<<" negativni broevi\n";
                                                        20
                                                                     cout <<neg<<" negativni broevi\n";
22
            return 0:
                                                        21
                                                                     return 0;
23
                                                        22
24
                                                        23
```

7. Да се напише програма која ќе ги испечати сите броеви деливи со три во даден интервал. Границите на интервалот се внесуваат од тастатура.

```
со користење на While
                                                        со користење на For
        #include <iostream>
 1
                                                          2
                                                                 using namespace std;
 2
        using namespace std;
                                                          3
                                                                 int main ()
 3
        int main ()
                                                          4
                                                              □ {
 4
      \Box {
                                                         5
                                                                     int b, dol, gor;
 5
            int dol, gor;
                                                                     cout << "Vnesi dolna granica :";
                                                          6
 6
            cout << "Vnesi dolna granica :";
                                                          7
                                                                     cin >> dol;
 7
            cin >> dol;
                                                                     cout << "Vnesi gorna granica :";
                                                         8
 8
            cout << "Vnesi gorna granica :";
                                                         9
                                                                     cin >> gor;
 9
            cin >> gor;
                                                        10
                                                                     for(b=dol;b<=gor;b=b+1)
10
            while (dol<=gor)
                                                        11
                                                              11
      if(b%3==0)
                                                        12
12
                if(dol%3==0)
                                                        13
                                                                             cout <<b<<endl;
13
                    cout <<dol<<endl;
                                                        14
14
                dol=dol+1;
                                                        15
                                                                     return 0;
15
                                                        16
16
            return 0;
17
       }
18
```

8. Да се напише програма која ќе ја испечати таблицата за множење на броевите до 10

```
1
        #include <iostream>
 2
        using namespace std;
 3
        int main ()
 4
     □ {
 5
            int i, j;
            for (i=1;i<=10;i++)
 6
 7
     8
            cout << "Mnozhenje so "<<i<<endl;
 9
                for(j=1;j<=10;j++)
                    cout<<i<<"*"<<j<<" = "<<i*j<<endl;
10
11
12
            return 0;
13
14
```

9. Да се напише програма која ќе го пресметува факториелот на бројот n.

$$n! = n * (n-1) * (n-2) * \cdots * 3 * 2 * 1$$
 (np. $5! = 5*4*3*2*1 = 120$)

```
со користење на While
                                                          со користење на For
                                                                   #include <iostream>
        #include <iostream>
                                                           1
 1
                                                            2
                                                                   using namespace std;
 2
        using namespace std;
        int main ()
                                                            3
                                                                   int main ()
 3
      □ {
                                                                 □ {
 4
                                                            4
                                                            5
                                                                       int b, n, f=1;
            int b, n, f=1;
 5
            cout <<"vnesi broj n: ";</pre>
                                                            6
                                                                       cout << "vnesi broj n: ";
 6
 7
                                                            7
                                                                       cin >>n;
            cin >>n;
            b=n;
                                                            8
                                                                       for (b=n;b>0;b--)
 8
 9
             while(b>1)
                                                            9
                                                                 10
                                                                            f=f*b;
10
                 f=f*b;
                                                           11
11
                 b=b-1;
                                                          12
                                                                       cout <<f;
12
                                                          13
                                                                       return 0;
13
14
             cout <<f;
                                                          14
             return 0;
                                                           15
15
16
17
```